

Пишуваат:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**  
**Наум СТЕФОВСКИ**

## FUJITSU SIEMENS COMPUTERS AMILO A7640

Еlegantен дизајн, тенко куќиште, со сјајно сребрена боја, црна тастатура и слим екран со 15 инчи, го создаваат Amilo A7640 Fujitsu Siemens лап топ. Неговата специфичност е во тоа што под оригиналниот дизајн се кријат две можни верзии



- со Athlon 64 и Sempron процесор од производителот AMD. Карактеристики на ова елегантно чудо е тежината помала од 3 килограми, со напојување на батеријата од 3 часа, без употреба на напојувач и интегрирана опција за безжично поврзување во мрежа. Но, да не забораваме и на вградениот ДВД читач со Dual Double Layer стандард и приклучок за 4 различни типа флеш картички.

## [WWW.HUMANCLOCK.COM](http://WWW.HUMANCLOCK.COM)

Несомнено, Интернет ни го претставува начинот како за релативно кратко време да се пронајде содржината на било кој степен на сериозност и употребна вредност. На оваа адреса може да се пронајде колекција фотографии со часовници, и тоа не било какви. За сите 1.440 минути, колку што има во денот, испратена е по една атрактивна фотогра-

фија, која автоматски се менува со малку позабрзано темпо. Фотографиите кои се прикажуваат и нивната содржина им го доловуваат на посетителите ентузијазмот на луѓето како сè го прикажуваат времето во одредена минута. Уживајте во забавата.

## BLUETOOTH КОМУНИКАЦИЈА

Еве го и долгоочекуваниот нов производ изработен од Motorola Bluetooth и компанијата за зимска спортска опрема Burton.

Тој претставува вграден Bluetooth апарат за мобилни телефони, интегриран во заштитна и зимска капа, што ви го олеснува комуницирањето при релаксацијата во спортувањето. Во моментот тие работат и на пласирањето нов производ на пазарот (Bluetooth јакна).



## CREATIVE LABS SOUND BLASTER AUDIGY 2 NX

Последниве неколку години, преносливите компјутери ја презедоа улогата на големите домашни РС-а, особено околу десктоп решенијата, кои сами ги нудат. Иако сите делови во внатрешноста функционираат беспрекорно поради нивната компатибилност, графичкиот и звучниот дел сè уште се теми за дискусија. Репродукцијата на звукот на надворешни појачала и звучници е решение, но има многу низок квалитет. Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 NX е добар пример за скроман подарок, кој можете да си го доволите. Во стандардното пакување, освен појачалото, се наоѓаат и далечински управувач, софтвер и приклучок USB 1.1 или 2.0. Овој производ е компатибилен со Microsoft апликациите со што е лесен за употреба, а задоволството ќе биде големо со самиот факт дека поддржува Dolby Digital технологија, со што е овозможено гледање на ДВД филмови со нивните звучни ефекти.



**RADIO TAXI**  
**Пулстарс**  
**9177**